


Радоста кај Грците не стивнува. Колку се горди. Понесени од националистичкиот вознес забораваја дека нивниот патриотизам одамна ги надмина рамките на родољубието и премина во шовинизам и фашизам. Самоуверени во опасната теза дека не само што ја "победија" Македонија, туку и дека го победија светот, продолжуваат да живеат како квази-победници. Навистина несфатливо за една демократија, која најмалку десет пати им повтори на новинарите во Букурешт дека била членка на Алијансата од 1952 година. Тој датум почна да ни одсвонува во потсвеста, слично на оној од 1913 и 1948 година. Верувам дека многумина од НАТО дипломатите посакаа никогаш повеќе во нивниот сојуз да немаат земја-членка каква што е Грција. Едноставно, нашиот јужен сосед ја потврди ролјата на најдеструктивен член на меѓународната заедница. Доколку не се елиминира ваквото нејзино однесување во иднина ќе мора да се применат непопуларни мерки за скротување на неколективниот дух и самобендисаните потези. Грчката надворешна политика е преполна со суета, аверзија кон туѓото, препотентност, апсурдност... Сè ова повлекува преземање на хендикепирани дипломатски чекори, кои не соодветствуваат со целите кон кои се стремиме сите ние. Атина избра лоша, навистина лоша стратегија. На почетокот навидум таа е успешна за грчките национални интереси. Но, долгорочно таа се закопа во сопствената јама. Ниту Караманлис, ниту Бакојани не се свесни колкава мечкина услуга ѝ направија на Македонија со ветото кое го вложија во Букурешт. Можеби оваа теза сега изгледа луда, но времето ќе покаже дека поразената страна е токму таа, Грција, а не Македонија.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



## НЕМА КРАЈ НА ГРЧКАТА РУИНИРАНА ЈАЗИЧНА РЕТОРИКА

Се шетале мајката и малото дете по улица. Дете како дете здогледало фрижидер со сладолед и запнало мајка му веднаш да му купи. Таа, пак, го лаже дека нема пари, ова не верува... ладно било времето, ќе настине... тоа рика од плачење. На крајот за да запре да се удира од земја и да не ѝ го гледаат срамот околу, му купила дури од најголемите.

Ете, така и нашата мила сосетка Грција. Ќе се "акнеше" од земја во Букурешт, како детево со сладоледот, ако не ја послушаа и другите земји за ветото и ако не ѝ го прифатија ставот. Е, сега за скротување на инаетливите и за да се оневозможат утре повторно да побараат "сладолед со пет топки", постојат и други методи. Покрај задоволувањето и исполнувањето на желбите, утре кога детето ќе ви ја направи истата сцена на улица, ќе му залепите шлаканица. Една таква добра и црвена шлаканица, што нема повторно да му текне да побара сладолед од сиротата му мајка.

Грција одамна е зрела за врели шлаканици. Мора да се отрезни од мамурлакот, кој прилично долго време ја држи во ваква состојба. Еуфоријата која изминативе денови беше присутна во

свкупната грчка јавност, полека но сигурно ќе спласнува и ќе преминува во сосема поинаква атмосфера. Неспорно е дека претстои период на дипломатска изолација на Владата на Караманлис од страна на западниот свет, како реваншизам на срамот што ѝ го приредија на американската надворешна политика.

"Грчкото блокирање на влезот на Македонија во НАТО е непријателски акт. Тој е мотивиран од одбивањето да го признае постоењето на посебен македонски етнички идентитет во Македонија и во Грција. Станува збор за срамна одлука, која е продолжување на грчкото дестабилизирачко однесување во регионот на југоисточна Европа. Овој непромислен и непријателски чин на Грција не е во согласност со принципите за кои една европска земја треба да се залага. Одлуката на Владата на Костас Караманлис да блокира влез во евроатлантските структури, заради апсурдно противење на името на една држава е крајно неодговорен и антиевропски акт".

*Европска слободна алијанса*

# СО СИЛАТА НА УМОТ МАКЕДОНИЈА МОЖЕ ДА ЈА ПОБЕДИ РЕТАРДИРАНАТА ГРЧКА ДИПЛОМАТИЈА



## ДВОТРЕТИНСКО МНОЗИНСТВО НАМЕСТО ВЕТО

За да може Европа да продолжи по патот на заедништвото и интеграциите, во наредниот период неизбежно ќе мора да размисли за промена на принципот на прием на новите земји-членки. Наместо досегашното вето, кое може да биде злоупотребено од секоја земја, треба да се пристапи кон двотретинско мнозинство при донесувањето на одлуките. Доколку продолжи вака, во тој случај гласот на Албанија ќе биде подеднакво тежок со гласот на Америка. Што ќе се случи доколку утре Србија посака да стане членка на Алијансата? Тирана со своето право на вето може да го стопира процесот на присоединување на идентичен начин како што тоа сега го направи Грција со Македонија. Со тоа велесилите ќе бидат надгласани од аутсајдерите. Затоа Брисел мора да покрене процедура за поинаков прием на земјите аспиранти. Двотретинското мнозинство би се користело како начин на одлучување и за сите други процеси за кои во иднина ќе одлучува НАТО.

Уште повеќе што и политичките и новинарските структури во Грција одеа до степен на понижување, потценување и деградирање на ликот и на делото на Џорџ Буш. Тоа досега го нема направено ниту една земја сојузничка на САД, особено не држава која има свое моќно лоби отаде океанот. Со ваквата промашена политичка филозофија Грција почна да им прави друштво на антиамериканските режими од типот на Венецуела. Нејсе. Молам Бога само така да продолжат Бакојанистите. Кога ни наметнаа игра по нивно, мора да знаат дека сиртакито знаеме да го изиграме и ние.

## ЗНААТ ЛИ ШТО ЗНАЧИ ПОИМОТ КОМПРОМИС?

Она што особено не оди во прилог на македонската позиција во однос на Грција е паничната реакција на дел од забравените политички номенклатури во државава, кои преку ставовите кои ги изнесуваат воопшто не ѝ помагаат на Македонија. Имено, мислењата на Петковски, Андов и на ним сличните дека земјата мора што поскоро да ги продолжи преговорите со Грција и притоа да постигне компромис, се само класично поткрепување на тезите дека тие воопшто не треба да излегуваат пред медиумите. Знаеме дека левите сили во Македонија се склонени кон компромиси. Тоа досега го покажале неколку пати за последниве 15 години. И повторно не се отрезнија од резултатите кои по-

доцна им се вратија како бумеранг. Под притисок на Грција, Македонија ги смени уставните амандмани, го смени знамето, прифати промена на името под некаква привремена референца, за која Киро нè лажеше дека ќе биде само за неколку месеци, а излезе дека години и години се во прашање. Оттука, тој калибар на политичари, кој денес е олицетворен во позициите на Тито, Стојан, Бучковски и компанија, свесно треба да се неутрализираат за да се избегне уште еден компромис, кој ќе биде на штета на Македонија.

За каков компромис зборуваат политичките пензионери во Македонија? Која е отстапката која Грција ќе ја направи? Се лажат "искусните" дека станува збор за компромис, тие воопшто



БАКОЈАНИ ЗАМИСЛУВА ДЕКА ЈА ПОБЕДИЛА РАЈС



"На домашното политичко раководство му недостасува способност за да донесе тешки одлуки во тешки моменти за земјата. Како мала држава сме дефицитарни во две работи, во безбедноста и во благосостојбата. Безбедноста ја гледаме во оваа воена организација (НАТО), која ги интегрира скараните балкански државички во еден заеднички одбранбен сојуз и на тој начин го решава она што во теоријата на меѓународната политика се нарекува безбедносна дилема, односно секој да е на штрек околу тоа што му подготвува соседот во иднина... Два пати се сопнавме на тешките одлуки. Еднаш во 2001 година кога дозволивме тоа речиси да се развие до граѓанска војна, а дозволивме, исто така, упорно да се судираме со еден од најголемите национализми во Европа, односно грчкиот. Постојано да удираме во истиот ѕид наместо со големите сили да го заобиколиме некако, да продолжиме и да ги оставиме назад онаму каде што тие сакаат да стојат во историјата".

*Денко Малески*

не знаат што значи тој термин. Грција не прави никаква отстапка, таа не го менува сопственото име, таа не ги менува сопствените пасоши, таа само се обидува да го смени нашето уставно, државно и општествено уредување.

Во Грција сè ќе остане исто. Повторно ќе биде земја без малцинства, повторно ќе ги прогонува и ќе ги угнетува Македонците. Тогаш, што е тоа компромис? Зошто овие наши душегрижници за нашето постоење, кога веќе повикуваат на некаков компромис со Атина, не бараат и Грција да покаже демократска зрелост, па како компензација за отстапката од македонска страна таа да прифати признавање на македонската заедница во Егејска Македонија. На тој начин, тие наши политички дејци ќе ги соблечат пантолоните и ќе ни докажат дека имаат мадиња. Простете на изразот, но така е!

### ИЗБОРИТЕ КАКО ДЕЛ ОД СТРАТЕГИЈАТА

Сега се поставуваат низа прашања околу тоа која стратегија да ја избере македонската политичка елита за на крај да излеземе со позитивен бенефит од актуелните негативни случувања. И тука, како и вообичаено, ќе се кршат копјата на два до три спротивставени тора, кои имаат различна перцепција на работите.

Прво што мора под итно да се расчисти е да се одговори на прашањето дали ќе има или ќе нема предвремена парламентарни избори во јуни? Доколку има, тогаш односите со Грција по прашањето за името се оставаат на мртва позиција и на дневен ред ќе дојдат кога ќе се формираат новото парламентарно мнозинство и новиот владин кабинет. Варијантата да има избори повеќе ја преферираат политичките сили од десницата, бидејќи сметаат дека сега е периодот кога можат да се ожнеат плодовите од електоратот. Доколку не-



"Ветото на Грција од безбедносен аспект е многу проблематичен за југот на Балканот, пред сè, за Македонија. Таму веќе неколку пати албанските партии излегуваа од Владата и од Собранието, наводно заради политички несогласувања. Но, мислам дека станува збор за обид по вооружен пат да тргнат во поход за создавање нова држава. Изјавата на албанскиот претседател, Сали Бериша, дека Македонија требаше да влезе во НАТО, бидејќи на нејзина територија постојат реакционерни групи, говори дека ситуацијата не е како што треба. На безбедносната ситуација дополнителна компликација направи и ослободителната пресуда на Хашкиот суд за Рамуш Харадинај. Тој е пуштен од затвор во согласност со некои светски центри на моќта. Грција за тоа е добро известена и свесна е за последиците од ветото во Букурешт. Секој гледа што може повеќе да приграби од Македонија во една ваква ситуација".

*Нинослав Крстиќ, претседател на Форумот за безбедност и демократија*



**ВЕЧНИТЕ "ФИРОМИСТИ"**

"На Грција поблизу ѝ е инаетот, отколку мудроста. Исто како и нам Србите. Мислам дека одлуката на Атина да стави вето на приемот на Македонија во НАТО повеќе им оди на рака на албанските екстремисти, кои можат да доведат до нестабилност во државата, но и во регионот. Мислев дека Грција ќе постапи пофлексибилно. Одлуката за одложено членство не е катастрофална за Македонија, но недоречената ситуација, исто така, е опасна".

*Александар Радиќ, воен аналитичар*

ма избори тогаш сите заеднички треба консензуално да ја утврдат македонската позиција во однос на Грција, која не смее да излезе од колосекот на двојната формула и која не смее да го форсира терминот "компромис со Атина". Варијантата да нема избори ја форсираат силите од опозицијата, бидејќи се свесни дека народот и во наредните години ќе ги остави на местото каде што се сега, во опозиција.

Како и да е, очигледно е дека и овие денови прашањето за името на македонската држава се користи, па и се злоупотребува за тесно политичко-партиски цели. На еден софистициран начин дел од партиските субјекти и нивните лидери се обидуваат да извлечат што е можна поповолна позиција пред народните маси. Во овие моменти тоа е недозволиво.

## НЕМА МЕСТО ЗА ПАПУЧАРИТЕ

Кога ќе се надминат недоразбирањата околу изборната проблематика, неодложно треба да следи усогласување на македонската стратегија против грчката. Веќе станува збор за дипломатска војна меѓу Скопје и Атина и воопшто не се работи за две пријателски соседни земји. Лицемерие е тезата на Бакојани дека Грција негува пријателски чувства кон "луѓето од ФИРОМ". Станува збор за отворена соседна непријателска пропаганда, всушност како и во минатото, чија цел не е промена на името на Република Македонија, туку етничко, национално, духовно и културно униш-

тување на една цела нација, во случајот македонската. Кога оваа грчка стратегија е потполно јасна, тогаш мора да се пристапи кон изготвување македонски нацрт-план, кој ќе го демантира и ќе го обезличи грчкиот пред севкупната македонска јавност. Па, да ја погледнеме хегемонијата на грчките власти. Постојано нас "скопјаните" не повикуваат да го оставиме минатото зад нас, да се фокусираме на она што треба да биде утре, а од друга страна Грција е таа што кажува за историски мапи кои ги вметнува како платена пропаганда во брошурите на НАТО и во западните весници, па Грција е таа која се повикува на Александровата цивилизација, на крвта и на гените од антиката.

Ние молчиме. Доколку продолжиме да молчиме тогаш светот ќе препознае вистина во тезите на Бакојани и на Караманлис. Та, нели тој што молчи и не возвраќа е виновникот, нели тој што ја обесува главата веќе признава дека грешката е кај него и дека тој е лажготот?

Зошто нашите политички, историски и интелектуални кругови конечно не ја почнат агресивната пропаганда, која по логиката на нештата ќе биде дефанзивна за одбрана на македонската кауза? Наместо да ја почнат таа стратегија, тие го прават обратното. Од страв Еленовски ги натера луѓето од одбрана да ги симнат мапите, не на Голема Македонија, туку на етничка Македонија од местото на кое со години и децении стоеа. Ке сме ги налутеле Грците. Со тоа само покажаа и докажаа колку се ситни и колку се папучари, колку не знаат да се однесуваат во историските моменти.

Што вели и нашиот докажан воен историчар и експерт, Ванче Стојчев, сакајќи да му ја претстави на светот македонската вистина во однос на Грција, од нашите политички водства дури му било порачано настрана да ги тргне тие факти и аргументи, затоа што ќе сме ги разгневиле Грците. Па, до кога ситни души ќе ни ја водат државата? На таквите мамини галеничиња местото им е во козметички салони да се мачкаат со креми за нежност, а не во грубата балканска политика.



### FA. ALIJA DAUTOSKI POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNO. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

**EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!**  
**I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA**

D
I
A
B
C
E
F
M
N



**Büro Makedonija**  
Tel. 048 / 473 315  
Mob. 070 / 711 788

**Büro Stuttgart**  
Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Fax 0711 / 8 17 78 73  
Mob. 0171 / 5 46 32 20  
0172 / 7 62 20 49

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33  
Feuerbach [www.dautoski.de](http://www.dautoski.de)